



11001 Скопје  
Лан 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 12 септември 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 51

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Ров за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

777.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОЛУПЕН ОРИЗ

1. Производителските организации на здружен труд што произведуваат олупен ориз можат своите продажни цени за олупен ориз да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа:

	Дин/kg
1) за I класа неглазиран ориз	22,90
2) за II класа неглазиран ориз	21,90

За секој цел процент на кршени зрна над или под стандардот за класата, цената се зголемува или се намалува за 0,15 динари за килограм.

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат како продажни цени на производителот франко на товарено во превозно средство во местото на производителот.

Купувачите и производителите се должни при преземањето на олупениот ориз да се придржуваат кон одредбите на Правилникот за квалитетот на житата, мелничките производи, лебот, печивото и тестенините („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77) во делот што се однесува на таквиот ориз.

2. Во цените од точка 1 на оваа одлука се вклучени трошоците на амбалажата за ринфузно пакување во вреќи.

Организациите на здружен труд можат за олупен ориз, на име посебни трошоци за ситно пакување извршено на индустриски начин, да засметаат за:

	Динари	
	меко пакување	тврдо пакување
1) пакување од 1/2 kg	0,30	1,00
2) пакување од 1 kg	0,50	1,50

Производителските организации на здружен труд што вршат глазирање на ориз можат за трошоците на глазирањето да засметаат 0,60 динари за 1 килограм ориз.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за максималните цени за олупен ориз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/80).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 404

11 септември 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

778.

Врз основа на член 37 од Законот за склучување и извршување на меѓународните договори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), а заради извршување на одредбите од Меѓународната спогодба за шеќер, во 1977 година, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИДОНЕСОТ ВО ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА ШЕЌЕР, ФОРМИРАН СО МЕЃУНАРОДНАТА СПОГОДБА ЗА ШЕЌЕР, ВО 1977 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд што увезуваат, извезуваат или реекспортираат шеќер, Уверението за платениот придонес на Фондот за финансирање на залихите на шеќер, формиран со Меѓународната спогодба за шеќер, во 1977 година, (во натамошниот текст: Уверението) го прибавуваат на образецот „150-1“.

2. Уверението го издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на барање од организацијата на здружен труд. Уверението се издава во три примероци.

По издавањето на Уверението, организацијата на здружен труд прибавува од Привредна банка Сараево — Основна банка Белград, соодветни марки за придонесот во вредност која одговара на количината на шеќерот назначена во Уверението и издаденото Уверение го поднесува до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на заверување. Изворникот на Уверението на кое се налепени и поништени марки за придонесот, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ѝ го доставува на Меѓународната организација за шеќер, една копија ѝ враќа на организацијата на здружен труд — подносител на барањето, а една копија задржува за свои потреби.

3. Организациите на здружен труд што извезуваат шеќер нема да го прибават Уверението:

1) ако шеќер извезуваат во земја членка на Спогодбата;

2) шеќер извезуваат во земја која не е членка на Спогодбата, а организацијата на здружен труд од надлежниот орган на земјата во која извезуваат

зува шеќер прибави потврда дека шеќерот ќе го извезе од таа земја во земја членка на Спогодбата.

4. Организациите на здружен труд што увезуваат шеќер кон пријавата за склучениот договор за увоз го прилагаат прибавеното Уверение.

Организацијата на здружен труд која увезува шеќер прибавува Уверение ако увезува шеќер од земја која не е членка на Спогодбата под услов да прибави потврда дека извозникот од земјата од која се увезува шеќер уплатил соодветен придонес на Фондот. Во тој случај Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе издаде Уверение на кое ќе ги налепи и поништи маркиите за изземање од придонес („С—Е“).

5. Организацијата на здружен труд која врши реекспорт на шеќер поднесува кон барањето за издавање Уверение до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија доказ дека за шеќерот што се реекспортира е уплатен придонес на Фондот.

Ако организацијата на здружен труд поднесе доказ од став 1 на оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе издаде Уверение на кое ќе ги налепи и поништи маркиите за изземање од придонес („С—Е“).

Ако реекспорт на шеќер се врши во земја која не е членка на Спогодбата, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе издаде Уверение и ќе ги поништи маркиите за изземање од придонес („С—Е“), што се налепени на Уверението.

6. Организацијата на здружен труд Уверението го поднесува кон пријавата за склучениот договор за увоз, извоз, односно реекспорт.

7. Организациите на здружен труд не прибавуваат Уверение:

1) за шеќер чија посединична пратка не преминува тежина од една тона;

2) за шеќер што непосредно ќе се употреби за снабдување на бродови и на други меѓународни средства во меѓународниот сообраќај;

3) за извоз на шеќер што се врши во рамките на специјални аранжмани склучени во смисла на чл. 30, 31, 32 и 36 од Спогодбата;

4) ако на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се врши превоз (транзит) на шеќер без намера за непосреден увоз во Југославија.

8. Образецот на Уверението (прилог бр. 1) и Списокот на земјите членки на Меѓународната спогодба за шеќер во 1977 година, (прилог бр. 2) се отпечатени кон оваа одлука и претставуваат нејзин составен дел.

9. Упатство за спроведување на оваа одлука дава, по потреба, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 392

4 септември 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убинариќ, с. р.

Прилог бр. 1

Form ISO-1

## ANNEX B

### CERTIFICATE OF CONTRIBUTION

(Form approved by the International Sugar Organization)

NOTE: This certificate is valid ONLY when the requisite stamps are affixed on the reverse side.

Issuing Country:

Country of Origin of Shipment:

(Also mark x in appropriate box)

Member

(if from bond, write "From bond")

Non-Member

Country of Final Destination of Shipment:

(Also mark x in appropriate box)

Member

(if unknown, write "Unknown")

Non-Member

Unknown

Port of Embarkation of Shipment (if known):

Port or Ports of Final Destination of Shipment (if known):

Name of Ship (if applicable and known):

Net Weight of Shipment (to nearest tonne):

For white/refined sugar polarizing 99.2° or more enter here net weight of shipment multiplied by 100/92\* (to nearest tonne):

Date of Export+/Import+:


It is hereby certified that this certificate bears \_\_\_\_\_ (enter quantity of each denomination)

\_\_\_\_\_ Sugar Stamps, affixed on the reverse side, issued in accordance with the Rules of Procedure of the 1977 International Sugar Agreement and that the above mentioned sugar is cleared for export<sup>†</sup>/import<sup>‡</sup>.


Stamp of Certifying Authority:

Date:

Signature of Certifying Officer:



Stamp of Customs Authority (at the option of Member):



† NOTE: for white/refined sugar polarizing 99.2° or more, the stamps affixed to this certificate should correspond to the higher of the two weights.

‡ Delete as applicable.

**Annex B**  
(Certificate of Contribution — Reverse Side)

Affix Stamps here

Прилог бр. I  
(превод)  
образец 150-1

**АНЕКС Б**  
**- УВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОНЕС**

(Образец одобрен од Меѓународната организација за шеќер)

Забелешка: Ова уверение важи САМО кога на грбот се залепени марки што се бараат

Земја што го издала уверението:

Земја на потеклото: (Ако е од царински склад, та се запише „од царински склад“)	(Исто така да се назначи X во соодветната рубрика)	Земја членка	<input type="checkbox"/>
		Земја нечленка	<input type="checkbox"/>

Земја на крајно определување  (Доколку земјата не е позната да се запише „непозната“)	(Исто така да се назначи X во соодветната рубрика)	Земја членка	<input type="checkbox"/>
		Земја нечленка	<input type="checkbox"/>
		Непознато	<input type="checkbox"/>

Пристаниште на товарење  
(доколку е познато):

Пристаниште или пристаништа  
на крајно определување  
(доколку е познато):

Назив на бродот  
(доколку е познат):

Нето тежина  
(до најблискиот тсн):

За бел/рафиниран шеќер пласиран 99,2° или  
псвеќе, овде се внесува нето-тежината на испора-  
ката помножена со 100/92° (до најблискиот тсн)

Датум на извоз\*/увоз\*:

(количина за сексја санака)


Со ова се потврдува дека ова уверение носи

\_\_\_\_\_ марки за шеќер, што се налепени на грбот, издадени во согласност со Правилата на процедурата на Меѓународната спогодба за шеќер, во 1977 година и дека гореназначениот шеќер е оцаринет за извоз\*/увоз\*.


Печат на областениот орган:

Датум:

Потпис на областениот работник:



Печат на царинските органи (спред изборот на земјата членка):



- \* ЗАВЕЛЕШКА: за бел/рафиниран шеќер поларизиран 99,2° или повеќе, марките налепени на ова уверение треба да одговараат на тежината на суров шеќер.
- \* Непотребното да се прецрта.

Алекс Б  
(Уверение за придонес — последна страница)

Место за марки

Испратено до Извршниот директор на МОШ

(датум)

**Прилог бр 2**  
**СПИСОК**  
**НА ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ НА МЕЃУНАРОДНАТА**  
**СПОГОДБА ЗА ШЕЌЕР, ВО 1977 ГОДИНА**

**Земји членки извознички**

Аргентина	Еквадор
Австралија	Ел Салвадор
Австрија	Фили
Бангладеш	Гватемала
Барбадос	Гвајана
Белизе	Хаити
Боливија	Хондурас
Бразил	Унгарија
Колумбија	Индија
Костарика	Индонезија
Куба	Брегот на Слоновата Коска
Доминиканска Република	Кенија

Јамајка  
Мадагаскар  
Малави  
Маврициус  
Мексико  
Мозамбик  
Никарагва  
Пакистан  
Папама  
Парагвај  
Перу

**Земји членки увознички**

Бугарија  
Канада  
Египет  
Финска  
Демократска Република  
Германија  
Ирак  
Јапонија

Филипини  
Ст. Китс-Невис-Ангуила  
Јужноафриканска Република  
Свазиланд  
Тајланд  
Тринидад и Тобаго  
Уганда  
Венецуела  
Југославија

Република Кореја  
Нов Зеланд  
Норвешка  
Португалија  
Сингапур  
Шведска  
СССР  
САД

779.

Врз основа на член 91 точка 2 од Законот за производството на вооружување и воена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/79), сојузниот секретар за народна одбрана издава

### НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ СМЕААТ КАКО ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

1. Како средства на вооружување и воена опрема, во смисла на член 5 од Законот за производството на вооружување и воена опрема, се сметаат:

1) сите видови оружја и орудија (ладно оружје, пиштоли, пушки, автомати, митралези, рачни фрлачи, минофрлачи, топови, хаубици и др.), освен ловечкото и спортското оружје;

2) сите видови авиони, хеликоптери, едрилци и лебдала и нивната опрема, падобрани и падобранска десантна опрема, што се наменети за воени потреби;

3) сите видови воени бродови и други борбени пловни објекти, бродови за помошна намена и нивната специфична опрема наменета за воени потреби;

4) средства за врски, криптозаштита, противелектронско обезбедување, радио и радиотехничко извидување (командување) и безбедност, што се наменети за воени потреби;

5) сите видови возила што се наменети за воени потреби (борбени, неборбени и други специјални моторни возила), освен патнички;

6) висечки, монтажни и лансирани мостови, полтонски паркови и пловни објекти и извидувачки и десантни чамци, што се наменети за воени потреби;

7) муниција и нејзините елементи за сите видови оружја и орудија од точка 1 одредба под 1 на оваа наредба, освен муницијата за ловечко и спортско оружје;

8) сите видови ракети и уреди за лансирање и наведување, освен за одбрана од град и за огномет;

9) сите видови бомби, торпеда, мини и распорувачки средства;

10) барут сите видови експлозивни и запални, димни и осветлувачки средства, освен ловечки барут и столански експлозив;

11) опрема и средства за минирање и разминирање, маскирање и камуфлажа, што се наменети за воени потреби;

12) уреди и инструменти за воздушно, површинско и подводно набљудување, идентификација и легитимирање, за ориентација и навигација, за управување и водење, радарни, инфрацрвени уреди, ласери и мивански справи, што се конструирани и произведени за воени потреби;

13) средства за противнуклеарна, противхемиска и противбиолошка заштита, средства за детекција, дозиметрија и идентификација и средства и материји за деконтаминација, што се наменети за воени потреби;

14) специјални алати и амбалажа за транспорт и чување на средствата од точка 1 одредби под 1) до 13) од оваа наредба;

15) технолошка, ремонтна и експлоатациона документација за средствата од точка 1 одредби под 1) до 14) на оваа наредба;

16) материјални права на технологија (право на патент, право на индустриски извадок или модел, право на заштитен знак, право на техничка

и технолошка документација и право на знаење и искуство);

17) сите видови друга опрема што е произведена според стандард на народната одбрана.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 26  
8 септември 1986 година  
Белград

Сојузен секретар за  
народна одбрана  
генерал на армија,  
Никола Љубичиќ, с. р.

780.

Врз основа на член 73 став 3 од Законот за производството на вооружување и воена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/79), сојузниот секретар за народна одбрана издава

### НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ РЕ- ЗЕРВИ ШТО ЗА ВОИВРЕДНИ ПОТРЕБИ НА НА- РОДНАТА ОДБРАНА ГИ НАБАВУВААТ И ДРЖАТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА, КАКО И СРЕДСТВАТА, ОБЈЕКТИТЕ И УРЕДИТЕ НА ТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ДР- ЖАТ КАКО РЕЗЕРВНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ПО- ТРЕБИТЕ НА НАГОДНАТА ОДБРАНА ВО ВОЈНА НА КОИ НЕ СЕ ПЛАКААТ ДАНОЦИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

1. Како материјални резерви што за воивредни потреби на народната одбрана ги набавуваат и држат организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема од член 7 на Законот за производството на вооружување и воена опрема, како и средствата, објектите и уредите на тие организации што се држат како резервни капацитети за потребите на народната одбрана во војна, а на кои не се плаќаат даноци и други давачки, се сметаат:

а) сите резервни производствени капацитети (производствени линии со соодветна опрема, објекти и инфраструктура), наменети исклучиво за производството на вооружување и воена опрема во војна;

б) сите резерви на сировини, репродукционен материјал, делови, потклопови, склопови, и други средства и производи, што се обезбедуваат во мир за потребите на производството на вооружување и воена опрема во војна;

в) сите резерви на специјален, работен и контролен алат и уреди, што служат исклучиво за производство на вооружување и воена опрема во војна;

г) складишен простор што е наменет за сместување и чување на резерви на сировини, репродукционен материјал и алати подготвени или наменети за производство на средства на вооружување и воена опрема во војна.

2. Од плаќање на даноци и други давачки, во смисла на член 73 од Законот за производството на вооружување и воена опрема, организациите на здружен труд од точка 1 на оваа наредба се ослободуваат врз основа на потврда што ја издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 27

8 септември 1980 година  
Белград

Сојузен секретар за  
народна одбрана,  
генерал на армија,  
Никола Љубичиќ, с. р.

781.

Врз основа на член 19 од Законот за производството на вооружување и воена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/79), сојузниот секретар за народна одбрана донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА ЧИИ ИНДИВИДУАЛНИ РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ, ОДНОСНО ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОЛЕГИЈАЛНИТЕ РАБОТОВОДНИ ОРГАНИ СЕ ИМЕНУВААТ И РАЗРЕШУВААТ ОД ДОЛЖНОСТА ВО СОГЛАСНОСТ СО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА**

1. Индивидуалните работоводни органи, односно претседателот и членовите на колегијалните работоводни органи во основните организации на здружен труд, работните организации и во сложените организации на здружен труд, што Сојузниот извршен совет, врз основа на член 7 точка 1 од Законот за производството на вооружување и воена опрема, ќе ги определи како организации на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, се именуваат и разрешуваат од должноста во согласност со Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

2. Во постапката за спроведување на конкурс за именување, односно постапката за разрешување од должноста, организацијата на здружен труд која распишува конкурс, односно ја спроведува постапката за разрешување и Сојузниот секретаријат за народна одбрана ги утврдуваат заедничките ставови и предлози за одлуката на органот на управувањето и за давање согласност на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

3. Организацијата на здружен труд од точка 1 на ова решение е должна, пред донесувањето на одлуката за именување или разрешување од должноста на индивидуалниот работоводен орган, односно претседателот и членовите на колегијалните работоводни органи, да прибави согласност од Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Сојузниот секретаријат за народна одбрана согласност од став 1 на оваа точка ја дава во писмена форма.

4. Во согласност со заеднички утврдените ставови и предлози од точка 2 на ова решение, Сојузниот секретаријат за народна одбрана ја дава или не ја дава бараната согласност за именување, односно разрешување од должноста на индивидуалните ра-

ботоводни органи, односно претседател и членови на колегијалните работоводни органи во организацијата на здружен труд од точка 1 на ова решение.

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 28

8 септември 1980 година  
Белград

Сојузен секретар за народна одбрана,  
генерал на армија,  
Никола Љубичиќ, с. р.

782.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE PRESSE“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Presse“ број 9719 од 13 август 1980 година, што излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/494  
22 август 1980 година  
Белград

Сојузен секретар за  
внатрешни работи,  
Фрањо Херљевик, с. р.

783.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „LIFE“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Life“, број 8 од август 1980 година, што излегува на англиски јазик во Чикаго, САД.

Бр. 650-1-27/666  
22 август 1980 година  
Белград

Сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Фрањо Херљевик, с. р.

784.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ Natrium-Hydrogenkarbonat 8,4% ампули од 10×20 ml, СЕРИИ БР. 15212 И 16666, ПРОИЗВОД НА ХЕМИСКО ФАРМАЦЕВТСКА ИНДУСТРИЈА „INEKS-HEMOFARM“ — ВРШАЦ**

1. Се повлекува од промет лекот Natrium-Hydrogenkarbonat 8,4 % ампули од 10×20 ml, серии бр. 15212 и 16666, производ на Хемиско фармацевтска индустрија „INEKS-HEMOFARM“, Вршац, што е пуштен во промет противно на одредбите на Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот на сериите од точка 1 на ова решение, должни се сите затечени количини на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-06-3333  
1 септември 1980 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и социјал-  
на заштита,  
Светозар Пеневски, с. р.

785.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ NOBRIUM 5 КАПСУЛИ ОД 30×5 mg, БРОЈ НА СЕРИЈАТА 447179, ПРОИЗВОД НА ФАРМАЦЕВТСКО-ХЕМИСКОТА ИНДУСТРИЈА „ГАЛЕНИКА“, БЕЛГРАД**

1. Се повлекува од промет лекот NOBRIUM 5 капсули од 30×5 mg, број на серијата 447179, производ на фармацевтско-хемиската индустрија „Галеника“ Белград, што е пуштен во промет противно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот на наведената серија од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количини на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од 8 дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-3389  
1 септември 1980 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и социјал-  
на заштита,  
Светозар Пеневски, с. р.

786.

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и точка 7 од Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/80), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/77, 48/78, 14/79, 36/79, 43/79, 55/79, 59/79, 66/79, 8/80, 12/80, 18/80, 33/80, 40/80 и 43/80) во точка 2 став 3 зборовите: „10 септември“ се заменуваат со зборовите: „10 октомври“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 56  
8 септември 1980 година  
Белград

Претседател на Советот на  
гувернерите,  
гувернер  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

787.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72 и 35/72) и член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1/80 и 38/80), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТЕСТЕНИНИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 18 април 1980 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за тестенини, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени малопродажни цени, при постојаните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за:

- 1) тестенини без јајца, до 32%,
- 2) тестенини со јајца, до 32,5%.

Во малопродажните цени од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите услови на продажбата се содржани во апсолутни износи во согласност со прописите.

2. Учесниците на оваа споредба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа споредба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.



3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5819 од 3 септември 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 24 производители — потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 39 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

## УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОЛУМБИЈА**

#### I

Се отповикува

Ладислав Варга од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Колумбија.

#### II

Се назначува

Стеван Шок, началник на управа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Колумбија.

#### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 5  
14 јули 1980 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Цветин Мијатовиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГОРНА ВОЛТА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГОРНА ВОЛТА**

#### I

Се отповикува

Здравко Печар од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Горна Волта, со седиште во Бамако.

#### II

Се назначува

Милош Малетиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Брегот на Слоновата Коска, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Горна Волта, со седиште во Абиџан.

#### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 7  
15 август 1980 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Цветин Мијатовиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА УГАНДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА УГАНДА**

#### I

Се отповикува

Милан Косевски од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија во Република Уганда.

## II

Се назначува

Ранко Валорда, претседател на Работоводниот одбор на работната организација „Југокомерц“ во Сараево, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Уганда.

## III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

## IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 8  
19 август 1980 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
Цвиетка Мијатовиќ, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

#### Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Андрашек Милана Рудолф, Церар Мартина Среќко, Јакшиќ Илије Драга, Мартиновиќ Давида Ђуро, Пикља Стјепана Јурај, Шаги Јосипа Томо, Вукобратовиќ Љубомира Мићо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аџиќ Видоје Илија, Лилушиќ Шиме Светислав, Дулчиќ Марина Анѓе, Гвоздиќ Николе Љубомир, Јалчиќ Рајо, Милошевиќ Вукадиња Благоје, Мрдуљаш Томе Вилко, Пикља Стјепана Иван, Слунски Фердинанда Љубомир, Шварц Јулија Рудолф;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чеко Илија Душан, Добровац Иван Иван, Доленчиќ Јосипа Јосип, Ђуриќ Никола Ђорђе, Фунтек Мирко Звонко, Грубор Љубана Адџм, Халилиќ Мустафа Асим, Иваниќ Мато Стјепан, Кучековиќ Митра Војислав, Јалчиќ Илија Шпиро, Маненица Никола др Ловро, Мартинчевиќ Андрија Јурај, Маврачиќ Јанко Јосип, Мијичќ Јосипа Маријан, Миловиќ Симеун Раде, Перичиќ Петар Бошко, Пиварски Луке Радован, Соваљ Владимир Лазо, Трешчеќ Мартина Иван, Тулиќ Томе Иван, Весмар Милана Богдан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Багар-Јаковиќ Петра Јелена, Благојац Марка Миќо, Брајчиќ Ђукиќ Максима Тонка Бућан Дмитра Милош, Ђермановиќ Ивана Петар, Кишиќ Никола Петар, Криковиќ Јосипа Иван, Ландрипет Андрије Стјепан, Ловренчиќ Грегора Антун, Маринковиќ Милутина Анка, Михаиловиќ-Љужаниќ Раде Милево, Митровиќ Милана Бранислав, Мулиќ Габријела Јосип, Обровац Петра Марко, Опачиќ-Лучиќ Јосип Соња, Погочиќ Ивана Рудолф, Поповиќ Милић Петар, Радаковиќ-Човкаш Петра Перка, Старчевиќ Ивана Бранко, Шантек Марка Фабијан, Штефеќ Вида Иван, Војновиќ Раде Љубо, Зрновковиќ Веселина Влајко, Живковиќ Милутина Чедомир, Фак Рудолфа Виктор;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ајзенхамер Богосја Јован, Бабиќ-Менџиќа Стојана Љубица, Бартолиќ Игнаца Иван, Васта Дмитар Никола, Венчиќ Јанка Јосип, Вишкуп Мије Маријан, Војковиќ Никола Миљко, Вршан-Јаславиќ Јанко Марина, Брезовец Стјепана Маријан, Брзиќа Пана Стјепан, Буторац Карла Петар, Приковиќ Вјекослава Стјепан, Цвијановиќ Љубомира Милан, Чокиќ Стојана Вељко, Чулач Гого Јосип, Ђуричиќ Сава Љубан, Голубиќ Андрије Иван;

Кација Миќа Стјепан, Хајм Антун Мирослав, Хршќа Ивана Аугуст, Игрец Стјепана Антун, Јевфи Јосипа Никола, Јурчиќ Стјепан Гога, Јурдана Виктор Виктор, Каран-Поморавец Јована Анкица, Катиќ-Шингел Стјепана Марија, Катиќ Миќа Марко, Кипераш Сима Милан, Клаусбергер Јосип Маријан, Касовиќ Луке Петар, Ковач Ђуре Вилко, Ковач Фране Звонимиќ, Кравиќ Ђуро Владо, Крнџа-Богумиќ Раде Катина, Кршќа Бартула Марин, Лацковиќ Стјепан Златко, Лелиќ Луке Лиле, Мачиќ Јосипа Живко, Мачиќ Фране Роко, Матулин Фране Јосип, Менџиќер Љубевита Виктор, Миќиќ Марко Иванца, Милосављевиќ Драгтина Обренка, Миоковиќ Милан Владо, Муњас Никола Милан;

Немчиќ Николе Јосип, Новак Мије Стјепан, Огризовиќ Илије Зора, Перичиќ Јозо Мауро, Плазиќ-брат Мартин, Звонимиќ, Плеше Матије Анѓелко, Понграц Ивана Фране, Поповиќ Сава Срећо, Радаковиќ Миле Душан, Радаковиќ Никола Никола, Радичаниќ Ђуре Миле, Радичќ Ивана Јосип, Раиќ Марина Мла-

ден, Седмак-Мусија Аница, Сетник Алберта Франо, Север Стјепана Стјепан, Стишњак Марка Михајло, Стојановић Ива Перс, Стрбад Димитрије Франо;

Шантек Милка Љерка, Шимуновић Маријана Јосип, Шнајдар Ивана Драга, Шпорер Драгутина Јосип, Томац Ивана Иван, Томић Јосипа Стјепан, Витојевић Томе Владо, Влаховић Николе Манојло, Вукичевић-Момиловић Јосипа Славиша, Вулић Ђуре Спасо, Зрна Ђуре Матија, Жагар-Томац Ивана Катина, Жбуљ Алојза Милан, Жегарац Бранко Николс;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Албаба Илија Душан, Анталашки Ивана Јелена, Арсланагић Авда Рамадан, Башиќ Бранка Верислав, Бариќ Бранка Берислав, Бариќ Рок Мије, Басрак Станко Драгутин, Башек Вида Драго, Башки Цветка Милан, Бертовиќ-Балариќ Фране Ана-Ружа, Бибер Ловре Андрија, Бибер Ловре Фране, Бирко Антуна Никола, Бишкуп Драгутина Звонко, Битораје Јосипа Иван, Божиќ Симе Јово, Боснер Вилка Жерјик, Бритиг Ивана Иван, Булиша-Грѓан Бенедикта Катина, Буксвац Павла Павло, Бушиќ Стјепана Мартин;

Пркиновиќ-Шлорчиќ Вјекослава Златица, Цвигтешиќ Јуре Вјекослав, Чавлосвиќ-Пар Јосипа Вера, Челиќ-Бушиќ Ивана Даница, Делак Вилко Ружа, Дрекулиќ Милоша Бранко, Дражиќ Николе Бранко, Дрвенкар Мишка Иван, Дурас Иван Божо, Целајлија Саве Теодор, Ђуркан Ђуре Ђуро, Ђурман-Фајфариќ Стјепана Вера, Ећимовиќ Илије Вјекослав, Фаркаш Ладислав Ладислав, Фериќ Миливој Здравко, Франчишковиќ Матије Никола;

Гал Ивана Иван, Гавриловиќ Миливоја Жарко, Гербаћ Лајош Андрија, Главанскиќ Леснарда Мирко, Гњатовиќ-Комедина Николе Даница, Харалиќ Стјепана Младен, Хофер Јулио Маријан, Хорват Антуна Ђуро, Хорват Лука Лука, Хорват Јосип Стјепан, Хорват-Мисловиќ Рок Викторија, Хрговиќ-Окичиќ Ивана Марија, Хрговиќ Петар Мато, Ивиќ Симо Богдан, Истер Фране Златко;

Јекиќ-Басара Нинка Љубица, Јерковиќ Димитар Мирко, Јумиќ Антуна Мирко, Калајчиќ Стјепана Миленко, Карамехмедовиќ Омера Јусуф, Каталаниќ Јосипа Иван, Каузларкиќ Јулио Винко, Кифнер Јосипа Весимир, Кнежевскиќ Воје Вукашин, Кокотовиќ Драгутин Олга, Кос Стјепан Антуна, Костолац Јела Божо, Кошћал Злата, Ковачиќ-Пславиќ Фране Франка, Кухта Драгутина Андрија;

Лах Јакоба Матија, Лалугиќ Стјепана Винко, Лавриќ Стјепана Антуна, Леватиќ-Штефиќар Стјепан Драгана, Ловчар Божо Никола, Луевиќ Мате Анте, Лукиќ Петра Стјепан, Матиќ Стјепана Лука, Мајер Фране Мирко, Малобашиќ-Подводник Јуста Љерка, Марѓетко Шимуна Ловро, Матијевиќ Павле Миле, Матоша Јосипа Стјепан, Матрка Ивана Маријан, Маухар Јосипа Антон, Михиљак Јеронима Павло, Михлиќ Драгоје Милан, Милановиќ Миће Никола, Милошиќ Стјепана Ивица, Мливариќ-Његовец Грѓе Вероника, Мрксобрад Миле Стило, Мухевиќ Антуна Антуна;

Неќак Петра Стево, Немец Драгутин Бранка, Нинчевиќ Јозе Велко, Ножињиќ Петар Душан, Његован Саве Милан, Ожег Винко Чедомил, Парабак Живан Витомир, Патафта-Баранашкиќ Јосипа Вјекослава, Павешкиќ-Рачки Андрија Марија, Пепл-Кулиќ Мијо Анђела, Периќ Љуба Антуна, Перван-

-Буди Марко Марица, Пеплиќ Бошка Мирко, Пикља-Нежмак Стјепана Милка, Пилиповиќ-Растовиќ Василска Ђурѓа, Плеше Фране Емил, Полиќ Антуна Франо, Поповиќ-Михајловиќ Јово Мара, Поповиќ Велимир Зоран, Посавец Ивана Вјекослав, Посиловиќ-Светлиќиќ Ивана Ана, Преглеј-Рудолфа Драгутин, Прибичевиќ Димитар Славко, Прша Марка Иван, Пшир Игнаца Мије;

Радеј Фране Мира, Раѓуж-Целиќ Милисав Стана, Ребиќ Симе Јазо, Рибкиќ Рудолф Виктор, Родиќ Бранка Милош, Родич Мате Стјепан, Саблиќ-Кучиќиќ Ивана Зденка, Самац Саве Стојан, Сермек Вартел Матија, Север-Винценц Славка Весна, Симиќ Станка Велимир, Сивончик-Мартиниќ Фране Вера, Смиљаниќ-Затезало Симе Милица, Срнец Фране Фране, Станковиќ-Новоселец Јанко Аница, Станковиќ Иван Фране, Страд Иван, Сутара Адама Душан, Свончан Панто Родолуб;

Шарц Андрија Јосип, Шаркиќ Ивана Ђуро, Шћедров Георгије Владимир, Шеровиќ Живадина Радисав, Шинко-Петриќ Антуна Антонија, Шкориќ Љубемира Милан, Шкудар-Рајтер Божида Божена, Штембергер Славка Звонимир, Видачек-Микоч Иван Вера, Видовиќ Стјепан Фране, Витковиќ Вида Стјепан, Вондрачек Владимир др Миљенко, Врбослац Иван Анка, Вртариќ Ивана Фране, Вуцелиќ Михајла Ранко, Вукаловиќ Фране Фабијан, Вукоја Јозе Славко, Заграјски Јосип Изидор, Зеленчиќ Томе Штефица, Зрниќ Моје Илија, Жељковиќ-Франчишковиќ Павла Љубица;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовост на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Бисиќ Саве Славко, Дураковиќ Славка Зоран, Гртуркиќ Матије Звонимир, Јашка Стипе Шиме, Јериниќ Мате Иво, Леванат Анте Анте, Руње Филипа Мартин, Томаш Стијепа Рашко, Влаховиќ Иво Видо;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бањанин Раде Петар, Берманец Игнац Леонард, Бојет Милосав Емил, Бошњак Јурај Војан, Брдар-Ракишиќ Ђуре Десанка, Бутурац Стјепан Тихомир, Чавлек Ивана Фране, Дијановиќ-Јозиќ Иван Љепка, Драгсављевиќ Милан Радивој, Дрк-Херман Павла Сузава, Дукиќ Илија, Готиќ Јосипа Фране, Хорват-Тот Грегора Терезија, Иваци Мије Мијо, Јуришата Стјепана Станко, Колбек Јосипа Злата-Марија, Крамар Ивана Фране, Лепен Ђуре Иван, Лепен Андрије Стјепан, Липовац Марка Јосип, Матотек Ивана Рок Маглиќ Август Павло, Михаљевиќ-Обрадовиќ Јозе Милка, Обачиќ Јосипа Антуна;

Пети-Иванчевиќ Ђорѓа Невенка, Петрин Анте Анте, Пика Фране Станко, Плачко Јосипа Станислав, Подбој Алојз Алојз, Полачек-Шимунац Стјепана Катарина, Понграц-Игрец Јелена, Радозановиќ Ђорѓе Радоица, Распоповиќ Така Никша, Сињери Анђела Љерка, Совар Стјепана Маргарета, Тинцлер Јосипа Иван, Трбојевиќ Милан Никола, Тукец Мато Ђуро, Винковиќ Стјепана Стјепан, Војводиќ Матне Милан, Жиљак Иван Стјепан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абрамовиќ-Михелчиќ Мике Марија, Антолиќ Андрије Иван, Баџун Стјепана Иван, Балог Мате Стјепан, Бан Игнаца Дорица, Бедњанец Драго Стјепан, Белковиќ-Бенко Рока Терезија, Бенчек Мате Милан, Вешесиќ-Јавор Ђуре Катица, Белхем Иванца Јосип, Бобан-Шлогар Томо Мира, Божин Томе Иван, Бркиќ-Поповиќ Милана Нада, Буковац-Клобучар Јосипа Даница, Бунчиќ-Корица Николе Невенка, Чарија-Бобан Иванова Блаженка, Девиќ-Јанош Габријела Жељка, Ђакманец-Жугец Олгица, Филиповиќ Хусеина Шериф;

Габај-Шахунек Вилка Ана, Гајски Изидора Стјепан, Геречи Славка Анкица, Глад-Комочар Алојз Нада, Главан-Болф Јурја Станка, Годек Јакоба Јосип, Готиќ Мирка Јосип, Гвозденовиќ Теодора Драган, Хеџимовиќ Никола Иван, Хиниќ Бранка Милеико, Хорватиќ Стјепана Фрањо, Хусњак Мијо Јосип, Јаковиќ Танасије Никола, Јакупец Стјепана Велмир, Јалчиќ Игнаца Мирко, Јанец Ивана Вјекослав, Јаружанин Илије Мирко, Јоха Мате Иван, Јовановиќ-Корнет Јурја Елизабета, Јовановиќ Радослава Нада, Јовановиќ Грујице Никола, Јуренец Стјепана Иван, Јуриќ Марка Анто;

Канцељак Миховила Јосип, Караула Матије Мирко, Кнаус Макса Фрањо, Кокотовиќ-Аготиќ Ивана Ружа, Колиќ Јосип Јосип, Ковачиќ-Димитровиќ Петра Милка, Кралј Мије Антун, Кризманчиќ-Гришковиќ Јакова Иванка, Кубин Људевит Јосип, Кувачиќ Никола Лазо;

Лацковиќ Андрије Бранко, Лешиќ Адама Иво, Лојрениќ Стјепана Јосип, Мајнариќ Марко др Неда, Мајсторовиќ Јове Ђуро, Маљак Мартина Ђуро, Маринов Анте Розарио, Мартон-Свјетличиќ Андрија Терезија, Михаљевиќ Јуре Никола, Микулчиќ Ивана Стјепан, Микулец Фрање Бранко, Младенов Јурја Јосип, Момчиловиќ Раде Иван, Muhlstein-Malnar Franje Bosiljka;

Орешки-Новиниќ Матије Анастасија Ожеговиќ Мије Иван, Папиќ Ђуре Мићо, Павлиќ Николе Јосип, Печо Симе Чедо, Перемин Мартин Ката, Перјанец Ивана Јосип, Петричевиќ-Кукец Стјепана Љубица, Певач Јосипа Иван, Поповиќ Јована Мирко, Пралица-Турајлиќ Стојана Софија, Препровиќ-Хуњади Матије Аница, Рушец-Пинтач Фабијана Барица, Сочев Ивана Мишко, Sonnenschein-Dragic Мије Вега, Старчевиќ Морије Горан, Свибиќ-Капиќ Славка Анѓелка, Шавриќ Фрање Здравко, Шнелер Младена Младенка, Штима Вјекослава Антон, Тахира-Балковец Петра Фаника, Турк Јосипа Јосип, Утјешиниќ Марка Перо, Ужаревиќ Ивана Андрија, Видачек-Хижар Илије Драгица, Вугер Стјепана Љубомир, Вујиќ Богдана Слободан, Вукмировиќ-Ерол Милана Мирјана, Вурушиќ-Андрашец Стјепана Маргарета, Задро Петра Славко, Жигмундовац Ивана Марко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општинската одбрана

## СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Блажина Фрање Фрањо, Божовиќ Андра Балдо, Црвик Рада Андро, Чурлин Ивана Иван, Јусиќ Арифа Кемал, Кеџерин Стјепана Божидар, Марчец Јосипа Мирко, Маширевиќ Љубомира Чедо, Матечиќ Вјекослава Звонко, Матковиќ Мата Мато,

Милас Љубе Крешо, Миљаниќ Влаха Антун, Пуљи-зевиќ Нина Зоран, Радиш Луке Влахо, Самбраило Бранка Дубравко, Скокиќ Јосипа Звонимир, Светличиќ Рудолфа Жељко, Вукановиќ Ђорѓа Милорад.

Бр. 14  
13 февруари 1980 година  
Белград

По овластување  
на Претседателот на  
Републиката  
потпретседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,

Лазар Колинчевиќ, с. р.

## СО ДРЖИНА

	Страна
777. Одлука за максималните цени за олупен ориз — — — — —	1585
778. Одлука за начинот на издавање на Уверение за уплата на придонесот во Фондот за финансирање на залихите на шеќер, формиран со Меѓународната спогодба за шеќер, во 1977 година — — — — —	1585
779. Наредба за определување на средствата што се сметаат како вооружување и воена опрема — — — — —	1590
780. Наредба за определување на материјалните резерви што за вонредни потреби на народната одбрана ги набавуваат и држат организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, како и средствата, објектите и уредите на тие организации што се држат како резервни капацитети за потребите на народната одбрана во војна на кои не се плаќаат даноци и други давачки — — — — —	1590
781. Решение за утврдување на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема чии индивидуални работоводни органи, односно претседател и членови на колегијалните работоводни органи се именуваат и разрешуваат од должноста во согласност со Сојузниот секретаријат за народна одбрана — — — — —	1591
782. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Presse“ — — — — —	1591
783. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Life“ — — — — —	1591
784. Решение за повлекување од промет на лекот Natrium-Hydrogenkarbonat 8,4% ампули од 10×20 ml, серии бр. 15212 и 16666, производ на Хемиско фармацевтска индустрија „INEKS-HEMOFORM“ — Вршац — — — — —	1592
785. Решение за повлекување од промет на лекот NOBRIUM 5 капсули од 30×5 mg, број на серијата 447179, производ на Фармацевтско-хемиска индустрија „ГАЛЕНИКА“, Белград — — — — —	1592
786. Одлука за измена на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — —	1592
787. Спогодба за промена на затечените цени за тестенини — — — — —	1592
Укази — — — — —	1593
Одликувања — — — — —	1594

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.